

До
Сопственикот и раководството на
Динерс Клуб Интернационал МАК АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на „Динерс Клуб Интернационал МАК“ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Групата“), прикажани на страните од 3 - 36 кои се состојат од консолидиран извештајот за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2024 година, консолидиран извештајот за сеопфатна добивка, консолидиран извештај за промените во капиталот и консолидиран извештај за паричниот тек за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До
Сопственикот и раководството на
Динерс Клуб Интернационал МАК АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, финансиската состојба на „Динерс Клуб Интернационал МАК АД“ Скопје на ден 31 декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работата во согласност со Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Консолидираниот годишен извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на „Динерс Клуб Интернационал МАК АД“ Скопје за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 17 април 2025 година



Иван Богдановски
Овластен ревизор




Драган Димитров
Управител

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за периодот кој завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари


	Белешка	2024	2023
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од надоместоци и провизии	4	210.296	183.191
Други оперативни приходи	5	801	744
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ		211.097	183.935
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци за материјали и услуги	6	(110.278)	(83.140)
Плати, надоместоци и др. лични примања	7	(53.991)	(44.703)
Депрецијација/амортизација	8	(7.226)	(5.869)
Обезвреднување и отпис на побарувања	9	(13.026)	(11.308)
Останати оперативни трошоци	10	(2.703)	(2.342)
Вкупно		(187.224)	(147.362)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		23.873	36.573
ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Финансиски приходи		662	817
Финансиски трошоци		(10.146)	(9.063)
Нето расходи од финансирање	11	(9.484)	(8.246)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		14.389	28.327
Данок на добивка	12	(3.695)	(4.815)
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		10.694	23.512
Останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		10.694	23.512

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените консолидирани финансиски извештаи се потпишани од страна на Раководството на Групата на 27 март 2025 година од страна на:


 Божидар Јанковски
 Извршен Директор




 Соња Јаневска
 Овластен сметководител
 Број на лиценца 0104099

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на ден 31 декември 2024
Во илјади денари


	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	13	22.506	22.038
Нематеријални средства	14	11.577	9.082
Вложување во акции	15	6.160	6.160
Долгорочни заеми и побарувања		2.298	2.450
		<u>42.541</u>	<u>39.730</u>
Тековни средства			
Краткорочни депозити	16	1.780	7.612
Краткорочни заеми и побарувања	17	418.311	405.492
Останати побарувања	18	12.243	1.043
Краткорочни финансиски средства	19	71.914	-
Пари и парични еквиваленти	20	10.160	6.231
Залихи	21	4.062	2.327
Побарувања за данок на добивка		791	-
		<u>519.261</u>	<u>422.705</u>
ВКУПНИ СРЕДСТВА		<u>561.802</u>	<u>462.435</u>
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Уплатен капитал	22/23	68.778	68.700
Останати резерви		16.687	10.587
Законски резерви		58.846	41.384
Акумулирана добивка		10.644	23.512
		<u>154.955</u>	<u>144.183</u>
Нетековни обврски			
Долгорочни заеми	27	70.814	14.800
		<u>70.814</u>	<u>14.800</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	24	105.820	106.281
Останати обврски	25	15.893	16.469
Обврски за данок на добивка		-	1.007
Краткорочни заеми	26	214.121	179.686
Одложени приходи	28	199	9
		<u>336.033</u>	<u>303.452</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		<u>561.802</u>	<u>462.435</u>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените консолидирани финансиски извештаи се потпишани од страна на Раководството на Групата на 27 Март 2025 година од страна на:


Божидар Јанковски
Извршен Директор




Соња Јаневска
Овластен сметководител
Број на лиценца 0104099

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за периодот кој завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Уплатен капитал	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 01.01.2023	68.700	28.217	8.687	15.067	120.671
Пренос во законски резерви	-	13.167	1.900	-	15.067
Пренос во задржана добивка	-	-	-	(15.067)	(15.067)
Дивиденди	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	23.512	23.512
Состојба на 31.12.2023	68.700	41.384	10.587	23.512	144.183
Пренос во законски резерви	-	17.412	6.100	-	23.562
Пренос во задржана добивка	-	-	-	(23.562)	(23.562)
Вкупна сеопфатна добивка за периодот	-	-	-	10.694	10.694
Уплатен капитал	78	-	-	-	78
Состојба на 31.12.2024	68.778	58.796	16.687	10.644	154.955

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	2024	2023
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
<i>Прилагодувања за:</i>		
Добивка (загуба) пред оданочување	14.389	28.327
Амортизација на основните средства	7.226	5.869
Расходи за камати	9.873	8.785
Приходи од камати	(8)	(32)
Капитална загуба од продажба на нетековни средства	66	32
Обезвреднување и отпис на заеми и побарувања	13.026	11.308
Оперативна добивка пред промени во работниот капитал	44.572	54.289
<i>Промени во оперативните средства и обврски:</i>		
<i>Зголемување (намалување) на тековните средства</i>		
Залихи	(1.736)	104
Побарувања од купувачи	(25.693)	(28.527)
Останати тековни средства и претплати	(6.160)	(174)
Орочени депозити	(71.914)	-
<i>Зголемување (намалување) на тековните обврски</i>		
Обврски кон добавувачите	(461)	(4.857)
Останати тековни обврски и ПВР	54.622	(7.974)
Парични средства генерирани од работењето	(6.770)	12.861
Примени камати	(9.873)	(8.785)
Данок на добивка	(3.695)	(4.815)
Нето готовина од деловни активности	(20.338)	(739)
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	(2.497)	(469)
Нематеријални средства	(7.758)	(3.069)
Платени камати	8	32
Нето готовина од инвестициони активности	(10.247)	(3.506)
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Краткорочни финансиски обврски	34.435	(2.231)
Исплатени дивиденди	78	-
Нето готовина од финансиски активности	34.513	(2.231)
Нето пораст (намалување) на готовина	3.929	(6.476)
Готовина на почетокот на годината	6.231	12.710
Готовина на крајот на годината	10.160	6.231

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.